

Презиме, татково име, име		
Пол		
Ден, месец и година на раѓање		
Место на раѓање, општина, држава		
Точна адреса во место на живеење		
e-mail адреса и телефон за контакт		
Државјанство		
Национална припадност		
Назив на завршено средно училиште		
*доколку сеуште не е завршено, запишете го називот на училиштето и очекуваниот датум на завршување средно образование. Апликацијата во тој случај се смета како резервација на уписно место, а уписот ќе биде извршен кога ќе ги доставите сите потребни документи согласно Конкурсот, но не подоцна од 30.09.2020		
Години на средно образование		
Државна матура	да	не, имам завршено четиригодишно средно образование пред воведувањето на државната матура
		*ослободен сум од обврската за полагање државна матура, ќе се стекнам со диплома за средно образование во учебната 2019/20 год.

ИЗБЕРЕТЕ ЈА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

 ФАКУЛТЕТ ЗА СТОМАТОЛОГИЈА	 ФАКУЛТЕТ ЗА ДЕТЕКТИВИ И КРИМИНАЛИСТИКА	 ФАКУЛТЕТ ЗА АРТ И ДИЗАЈН
Доктор по стоматологија 5 години, 300 ЕКТС Забни техничари 3 години, 180 ЕКТС	Криминалистика 4 години, 240 ЕКТС	Арт и дизајн 4 години, 240 ЕКТС
 ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ	 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
Маркетинг 4 години, 240 ЕКТС Финансии 4 години, 240 ЕКТС Бизнис Менаџмент 4 години, 240 ЕКТС	Софтверско инженерство 4 години, 240 ЕКТС	Правник 3 години, 180 ЕКТС *само трансфер во 3-та година

УПИСЕН РОК

Апликацијата ја поднесувам во:	
прв уписен рок (16.04-30.06.2020)	
втор уписен рок (16.04-30.06.2020)	
трет уписен рок (16.04-30.06.2020)	

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ (ИЗБЕРЕТЕ ЕДНА ОД ОПЦИИТЕ)

а) Во прилог на Апликацијата ги доставувам сите потребни документи наведени во Конкурсот за упис на прв (I) циклус студии во академската 2020/21 година.

б) Во прилог на Апликацијата доставувам дел од потребните документи, скенирани во електронска форма. Се обврзувам сите потребни документи да ги доставам до Универзитетот во оригинал најдоцна до 30.09.2020 година. Со поднесувањето на оваа Апликација правам резервација на уписно место.

НАПОМЕНА: Уписот во матичната книга на запишани студенти се реализира само со комплетно досие.

Датум		Име и презиме	
-------	--	---------------	--